

НАЈДОБРОТО ОПЛОДУВАЊЕ СО АЛГАТА ASCOPHYLLUM NODOSSUM

МОРСКИ АЛГИ

100% ОРГАНСКИ – ASCOPHYLLUM NODOSSUM

БОГАТИ СО ПРИРОДНИ ХОРМОНИ:

- ЦИТОКИНИН
- АУКСИН
- ГИБЕРАЛИН
- МАНИТОЛ
- БЕТАИНС
- ОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ
- ПОЛИСАХАРИДИ
- АМИНОКИСЕЛИНИ И ПРОТЕИНИ

СОСТАВ

Вкупен азот (N)	1.20%	Ca	0.13%
Вкупен калиум (K ₂ O)	15.12%	Mg	0.12%
Органска материја	54.80%	Fe	0.012%
pH вредност	7.5-9.0	Na	1.30%
Zn	0.005%	B	0.0051%

- МОРСКИТЕ АЛГИ содржат макро елементи (N, P, K, Mg, Ca, S) и микро елементи (Mn, Cu, Fe, Zn) и повеќе од 70 минерали и витални елементи за раст на растенијата.
- Овој тип на алга се користи за исхрана на животните и луѓето, како и за органско ѓубриво и био-стимулатор.



МОРСКИТЕ АЛГИ се најконцентрираниот биостимулатор за раст на пазарот во Македонија, екстрахиран директно од алгата *Ascophyllum nodosum*.

Контролираниот процес на производство и квалитет со ЕДИНСТВЕН метод на екстракција и пастеризација, ги даваат извонредните карактеристики на овој производ.

ПРИДОБИВКИ

- Подобрување на р'тењето на семето и развојот на коренот;
- Подобрување на ВКОРЕНУВАЊЕТО;
- Брз раст на коренот на расад, резници и садници;
- Зголемување на растот и ЦВЕТАЊЕТО на растението;
- Зголемување на отпорноста на растенијата на/од габични заболувања и инсекти;
- Зголемување на внесувањето на хранливи матери и поголема отпорност на стрес;
- Зголемување на шеќерот во растенијата;
- Заштита на растението до температура од -3°C ;
- Намалување на загубите на протеини и хлорофил;
- Подобрување на бојата, мирисот и аромата на плодовите;
- Продолжување на рокот на траење на овошјето и зеленчукот;

ПРИМЕНА И ДОЗИРАЊЕ (фолијарно/фертиригација)

Градинарство

(фолијарно/фертиригација)

Се аплицира по 3-4л./ха на секоја апликација, на секои 15-20 дена во тек на целата вегетација до берба

Овоштарство и лозарство

(фолијарно)

Се аплицира по 5л./ха на секоја апликација:

- 5-10 дена пред цветање
- 10-15 дена по завршување на цветањето
- Во фаза на растење на формираните плодови
- 10-15 дена пред берба

НАПОМЕНА:

МОРСКИ АЛГИ – може да се аплицира/меша заедно со други видови на ѓубрива и продукти за прихрана, како и со хемиски заштитни средства. Не содржи тешки метали.

РОК НА УПОТРЕБА
10 години

ПАКУВАЊЕ

МОРСКИ АЛГИ ги има во пакувања од: 0.5л., 1 л., 5 л., 10 л., 20 л. и 50 литри

